

ТЕТЕКС АД - Тетово

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

Скопје, февруари 2020

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Консолидирани финансиски извештаи	
Консолидиран Биланс на успех	3
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	4
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Консолидиран Извештај за промените во главнината	7-8
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	9 - 43
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Консолидирана Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

МУР СТИВЕНС ДОО

Св.Кирил и Методиј 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

www.moore.mk
www.moore-global.com

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ТЕТЕКС АД - Тетово****Извештај за консолидираните финансиски извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ТЕТЕКС АД – Тетово (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 година, како и Консолидираниот Биланс на успех, Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ТЕТЕКС АД - Тетово**

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТЕТЕКС АД – Тетово заклучно со 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на ТЕТЕКС АД – Тетово за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

Скопје, _____ 2020 година

Овластен ревизор

Антонио Велјанов

Управител

Антонио Велјанов

	<u>Белешка</u>	<u>2019 (000) МКД</u>	<u>2018 (000) МКД</u>
Приходи од продажба	8	137,448	160,043
Трошоци на продадени производи и стоки	9	(120,493)	(143,494)
БРУТО ДОБИВКА (ЗАГУБА)		16,955	16,549
Останати оперативни приходи	10	54,088	78,470
Добивки (загуби) од вложувања	11	324	(6,771)
Административни и продажни расходи	12	(75,075)	(86,466)
Останати оперативни расходи	13	(2,246)	(4,815)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		(5,954)	(3,033)
Приходи (расходи) од финансирање	15	(1,155)	(258)
Удел во добивките (загубите) на придружените друштва	22	45,006	42,060
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		37,897	38,769
Расход за данок од добивка	16	(184)	(334)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		37,713	38,435
Заработувачка (загуба) по акција			
Основна (МКД за 1 акција)	17	91	93

На ден __ февруари 2020 година, Одборот на Директори на Тетекс АД Тетово ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.

Извршен Директор
М-р Глигорие Гоговски

	<u>Белешка</u>	<u>2019</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2018</u> <u>(000) МКД</u>
Нето добивка (загуба) за периодот		37,713	38,435
Останата сеопфатна добивка:			
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	23	1,381	12,699
Ревалоризација на недвижности		-	-
Курсни разлики од преведување		(103)	(19)
Вкупно останата сеопфатна добивка		1,278	12,681
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		38,992	51,116

	Белешка	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	19	97,213	99,339
Вложувања во недвижности	20	473,520	473,520
Вложувања во неконсолидирани подружници	21	-	-
Вложувања во придружени друштва	22	462,460	457,044
Вложувања расположливи за продажба	23	27,033	24,399
Вкупно нетековни средства		1,060,226	1,054,302
Тековни средства			
Залихи	24	389,508	410,745
Побарувања од продажба	25	17,552	27,161
Побарувања за дадени аванси	26	-	-
Останати краткорочни средства и АВР	27	51,242	16,843
Дадени депозити и позајмици	28	101	101
Парични средства	29	2,297	26,870
Вкупно тековни средства		460,702	481,721
Средства кои се наменети за продажба	20	158,971	158,971
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,679,899	1,694,994
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	30	1,281,978	1,281,978
Откупени сопствени акции (-)		-	-
Резерви		40,791	39,087
Ревалоризациони вишоци		190,148	188,767
Акумулирана добивка		80,394	110,211
Вкупно главнина		1,593,311	1,620,042
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити	31	-	-
Разграничени грантови	32	5,899	7,942
Вкупно нетековни обврски		5,899	7,942
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	33	13,522	19,908
Краткорочни кредити	34	39,613	30,089
Тековна доспеаност на долгорочните обврски	31	-	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	33	27,555	17,012
Вкупно тековни обврски		80,689	67,010
Вкупно обврски		86,588	74,952
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		1,679,899	1,694,994

	Белеш.	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		37,897	38,769
Усогласување за:			
Амортизација на недвижности и опрема	19	4,656	4,652
Амортизација на разграничени грантови	32	(2,043)	(2,043)
Расходи (приходи) од камати, нето	15	1,186	206
Исправка на вредност на залихи	13	-	815
Приходи од дивиденди	11	(324)	(6,224)
Удел во добивките на придружените друштва	22	(45,006)	(42,060)
Капитална (добивка) загуба од продажба на акции и материјални средства	11	(13,374)	(30,715)
Загуби од обезвреднување на вложувања		-	10,252
Исправка на вредност на побарувања	13	639	1,722
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		(16,368)	(24,626)
Побарувања од продажба		8,969	(8,905)
Побарувања за дадени аванси		-	436
Останати тековни средства и АВР		(34,651)	644
Залихи		21,237	16,711
Обврски од добавувачи		(6,387)	(2,654)
Останати тековни обврски и ПВР		10,310	(3,707)
Нето пари употребени во работењето		(16,890)	(22,101)
Платена камата (Платен)/вратен данок од добивка		(1,186) 68	(346) (986)
Нето парични текови од оперативни активности		(18,008)	(23,433)
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи/одливи од депозити и позајмици, нето	28	-	49
Набавени вложувања во хартии од вредност	23	(1,253)	(652)
Приливи од продажба на вложувања во придружени друштва	22	-	17,775
Примени камати	15	-	140
Примени дивиденди	11	39,914	45,437
Купување на недвижности, постројки и опрема	19;20	(3,058)	(4,279)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	13,902	51,669
Нето парични текови од вложувачки активности		49,505	110,139
Парични текови од финансиски активности			
Купување на сопствени акции		-	-
Исплатени дивиденди и награди		(65,491)	(94,050)
Искористени (вратени) кредити, нето	31	9,524	15,050
Нето парични текови од финансиски активности		(55,967)	(79,000)
Разлики од конверзија на странски валути		(103)	(19)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(24,573)	7,687
Парични средства на почетокот на годината	29	26,870	19,183
Парични средства на крајот од годината	29	2,297	26,870

	Обични акции		Сопствени акции		Резерви (законски и статутарни)	Разлики од преведување на странски валути	Ревалоризаи онен вишок (НПО и вложувања)	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ					
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2018	414,171	1,281,978	-	-	35,757	1,167	188,502	172,353	1,679,757
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	38,435	38,435
Курсни разлики од преведување	-	-	-	-	-	(19)	-	-	(19)
Ревалоризација на недвижности вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	(12,434)	-	(12,434)
	-	-	-	-	-	-	12,699	(3,548)	9,151
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	(19)	265	34,887	35,134
Трансакции со сопствениците:									
Издвојување за резерви	-	-	-	-	2,181	-	-	(2,181)	-
Покривање на загуба од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	-	-	(94,848)	(94,848)
Корекции од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	414,171	1,281,978	-	-	37,938	1,149	188,767	110,211	1,620,042

(Продолжува)

	Обични акции		Сопствени акции		Резерви (законски и статутарни)	Разлики од преведување на странски валути	Ревалоризаи онен вишок (НПО и вложувања)	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ					
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2019	414,171	1,281,978	-	-	37,938	1,149	188,767	110,211	1,620,042
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	37,713	37,713
Курсни разлики од преведување	-	-	-	-	-	(103)	-	-	(103)
Движење на ревалоризација на недвижности кои се отугени	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движење на усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	1,381	-	1,381
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	(103)	1,381	37,713	38,992
Трансакции со сопствениците:									
Издвојување за резерви	-	-	-	-	1,807	-	-	(1,807)	-
Покривање на загуба од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	-	-	(65,723)	(65,723)
Корекции од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	414,171	1,281,978	-	-	39,745	1,046	190,148	80,394	1,593,311

1. Основни податоци и дејност

Волнарскиот комбинат ТЕТЕКС АД – Тетово (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија. Седиштето на Друштвото е во Тетово на ул.Браќа Миладинови бр.1.

Основна дејност на Друштвото опфаќа производство и продажба на текстилни производи и готова конфекција. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Ткаенини;
- Конфекција;
- Трговија;
- Дирекција.

На крајот на Декември 2019 година и во текот на Февруари 2020 година, Друштвото донесе Одлуки за затворање на 2 деловни единици, Ткаенини и Конфекција, поради нерентабилно и нерационално работење. Според плановите, Друштвото продолжува да работи во останатите организациони делови, а приходите ќе се остваруваат од продажба на залихите, издавање под закуп на недвижниот имот и од дивиденди.

Вкупниот број на вработени во Групацијата со 31 декември 2019 година изнесува 228 вработени (2018: 309 вработени). Бројот на вработени по друштва во рамките на Групацијата е како што следува:

Име на друштвото	2019 Број	2018 Број
Тетекс АД Тетово	216	297
Тепласт ДООЕЛ	10	10
Тепром Србија	2	2
Вкупно	228	309

2. Основа за составување на консолидираните финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Консолидираните финансиски извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 43, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2. Основа за подготовка на консолидираните финансиски извештаи (Продолжение)

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.12) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.11).

2.3. Принципи на консолидација

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групаацијата;
- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како малцинско учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групаацијата.

2.4. Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани од моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото. Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	% на	% на
	<u>учество</u>	<u>учество</u>
Тепласт ДООЕЛ	100.00%	100.00%
Тепром Србија	100.00%	100.00%

2. Основа за составување на консолидираните финансиски извештаи (Продолжение)

Во текот на Јануари 2020 година, Друштвото донесе Одлука за прифаќање на ликвидација и бришење од трговскиот регистар на поврзаниот субјект Тепласт ДООЕЛ Тетово.

2.5. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.6. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2019 и 2018, се следните:

	2019	2018
1 ЕУР =	61.4856 МКД	61.4950 МКД
1 УСД =	54.9518 МКД	53.6887 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица (2018: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на извештајот за финансиската состојба по стапка од 10% (2018: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 16.

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во неконсолидирани подружници

Вложувања во неконсолидирани подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва и истите не се консолидирани поради нивна целосна неактивност. Вложувањата во неконсолидирани подружници се евидентирани во овие финансиски извештаи според нивната набавна вредност, намалени за загуби поради безвреднување.

3.11. Вложувања во придружени друштва

Вложувања во придружени друштва се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува значајно учество во гласачката сила (од 20% до 50%) на други друштва. Вложувањата во придружени друштва се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи на Друштвото според методот на главнина, намалени за загуби поради безвреднување.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.12. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според /нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно во останатата сеопфатна добивка или загуба, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.13. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководственми проценки и грешки, ревалоризираниите вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2019 година во однос на 2018 година се следните:

	2019	2018	2019	2018
Недвижности	2.5-5 %	2.5-5 %	20-40 години	20-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.14. Вложувања во недвижности

Недвижностите што се користат за изнајмување или за капитална апрециација или пак за двете наведени намени, и кои не се користат од страна на Друштвото во редовниот тек на активностите се класифицираат како вложувања недвижности. Друштвото го применува моделот на објективна вредност за нивно мерење после првичното признавање.

Вложувањата во недвижности се состојат од објекти во сопственост на Друштвото што се дадени под оперативен закуп. Вложувањата во недвижности првично се признаваат по нивната набавна вредност, вклучувајќи ги трансакционите трошоци и последователно се проценуваат на датумот на билансирање по нивната објективна вредност.

Последователните трошоци се вклучуваат во евидентираниот износ на средство само во случај кога постои веројатност за идна економска корист за Друштвото и кога трошокот може со сигурност да се процени. Сите останати трошоци за поправка и оддржување се пресметуваат во извештајот за сеопфатна добивка за финансиската година во која се направени.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.14. Вложувања во недвижности (Продолжение)

Моделот на објективната вредност, применет при последователното мерење се заснова на тековните пазарни цени, прилагодени, доколку е потребно, за било каква разлика во природата, локацијата или условите на одредено средство. Објективната вредност на инвестиционите недвижности го прикажува, покрај другото, приходот од изнајмување на моменталните закупи и претпоставки за исходот од идни закупи според моменталните состојби на пазарот. Објективната вредност на сличен начин дава приказ и за паричните одливи кои би можеле да се очекуваат во однос на вложувањата во недвижности.

Вложувањата во недвижности кои се пренаменуваат за понатамошна употреба како недвижности или како недвижности кои не се толку активни на пазарот продолжуваат да се признаваат по нивната објективна вредност како претпоставена набавна вредност на истите.

Промените во објективната вредност на недвижностите се признаени во како добивки од вложувања. Не се пресметува амортизација на инвестиционите недвижности.

3.15. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.17. Обврски по кредити и заеми

Обврските по кредити и заеми се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.18. Разграничени грантови

Грантови се признаваат кога постои разумна сигурност дека грантовите ќе бидат примени во согласност со предложените услови. Кога грантовите се поврзани со средства, истите се признаваат како одложени приходи. Кога се прима немонетарни грантови, средствата и грантот се евидентираат по нивната номинална вредност и потоа се ослободуваат во билансот на успех за време на корисниот век на употреба на средството на систематска и рационална основа. Кога грантовите не се поврзани со средства или со исполнување на било какви услови, истите се признаваат целосно како приходи.

3.19. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.19. Капитал (Продолжение)

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. и 3.13. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.20. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.21. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.22. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.23. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.24. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

Нетековни средства кои се чуваат за продажба се средства кои Друштвото ги класифицира како средства кои се чуваат за продажба со оглед на намерата нивната сметководствена вредност да биде надоместена главно преку трансакција на продажба наместо преку континуирано користење.

Нетековното средство класифицирано како такво кое се чува за продажба се мери по пониската од неговата сметководствена вредност и објективната вредност намалена за трошоците за продажба.

Друштвото треба да признае загуба поради обезвреднување на нетековни средства кои се чуваат за продажба во случај кога објективната вредност намалена за трошоците за продажба ќе ја надмине неговата сметководствена вредност.

За секое последователно зголемување на објективната вредност намалена за трошоците за продажба, Друштвото треба да признае добивка, но не над кумулативно претходно признаена загуба поради обезвреднување на таквото средство.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на ваков вид на ризик е даден преку износите на овие вложувања во белешката 23.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се поголем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици и депонирани средства во банки, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2019 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година е следната:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Обврски по кредити	39,613	30,089
Пари и парични еквиваленти	(2,297)	(26,870)
Нето обврски (пари)	37,316	3,219
Вкупен капитал	1,593,311	1,620,043
% на задолженост	2.34%	0.20%

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2019 и 2018 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2019	2018	2019	2018
ЕУР	17,196	21,153	3,351	12,727
УСД	0	1	-	-
Други	810	1,994	-	-
	18,006	23,148	3,351	12,727

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2019	2018	2019	2018
ЕУР	1,385	843	(1,385)	(843)
УСД	-	-	-	-
Други	81	199	(81)	(199)
Нето Ефект	1,466	1,042	(1,466)	(1,042)

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2019	2018
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	0	52
- Побарувања од купувачи	17,552	27,161
- Останати побарувања и позајмици	35,575	259
- Вложувања во придружени друштва	462,460	457,044
- Вложувања расположливи за продажба	27,033	24,399
	542,620	508,915
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	2,298	26,819
- Дадени депозити во банки	101	101
	2,399	26,920
	545,019	535,834
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	13,522	19,908
- Останати тековни обврски	21,721	11,549
	35,243	31,457
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки	39,613	30,089
	39,613	30,089
	74,856	61,547

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1% поени		Намалувања за 1% поени	
	2019	2018	2019	2018
Земени кредити	-	-	-	-
Дадени депозити	-	-	-	-
Нето Ефект	-	-	-	-

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2019 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	2,298	-	-	-	2,298
Купувачи	16,739	308	505	-	17,552
Останати побарув и позајмици.	35,575	-	-	-	35,575
Дадени депозити	-	-	101	-	101
Вложувања	-	-	-	489,493	489,493
	54,612	308	606	489,493	545,019
Добавувачи	5,377	4,120	4,025	-	13,522
Останати обврски	21,721	-	-	-	21,721
Кредити	263	-	39,350	-	39,613
	27,361	4,120	43,375	-	74,856

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност(Продолжение)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	26,870	-	-	-	26,870
Купувачи	24,470	1,972	719	-	27,161
Останати побарув и позајмици.	259	-	-	-	259
Дадени депозити	-	-	101	-	101
Вложувања	-	-	-	481,443	481,443
	51,599	1,972	820	481,443	535,834
Добавувачи	9,159	10,749	-	-	19,908
Останати обврски	11,549	-	-	-	11,549
Кредити	89	-	30,000	-	30,089
	20,797	10,749	30,000	-	61,546

7. Известување по сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Ткаенини;
- Конфекција;
- Трговија и
- Останато

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2019 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Ткаенини	Конфекција	Трико тажа	Трговија	Останато	Вкупно
Приходи од продажба	87,582	5,545	68	14,644	84,021	191,860
Оперативна добивка(загуба)/резултат на сегментот	(26,039)	(1,649)	(20)	(2,920)	24,674	(5,954)
Приходи(расходи) од финансирање						(1,155)
Удел во добивки (загуби) на придружени друштва						<u>45,006</u>
Бруто добивка						<u>37,897</u>
Данок од добивка						<u>(184)</u>
Нето добивка (загуба)						<u>37,713</u>
Други информации						
Вкупни средства по сегменти	1,070,433	67,771	831	178,980	361,883	1,679,899
Вкупни обврски по сегменти	55,174	3,493	43	9,225	18,653	86,588
Амортизација	2,967	188	2	496	1,003	4,656
Инвестиции во основни средства	1,949	123	2	326	659	<u>3,058</u>

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2018 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Ткаенини	Конфекција	Трико тажа	Трговија	Останато	Вкупно
Приходи од продажба	98,288	10,798	2,513	18,483	101,659	231,741
Оперативна (загуба) добивка на сегментот	(25,209)	(2,769)	(645)	(706)	26,295	(3,033)
Приходи(расходи) од финансирање						(258)
Удел во добивки (загуби) на придружени друштва						42,060
Бруто добивка						38,769
Данок од добивка						(334)
Нето добивка (загуба)						38,345
Други информации						
Вкупни средства по сегменти	1,040,955	114,360	26,615	195,751	317,313	1,694,994
Вкупни обврски по сегменти	43,031	5,057	1,177	8,656	14,031	74,952
Амортизација	2,857	314	73	537	871	4,652
Инвестиции во основни средства	2,628	289	67	494	801	4,279

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2019	2018
Република Македонија	59,558	66,919
Евروزона	77,890	93,124
САД	-	-
Други земји	-	-
Вкупно	137,448	160,043

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2019	2018
Република Македонија	1,655,325	1,676,900
Евروزона	24,574	18,094
САД	-	-
Други земји	-	-
Вкупно	1,679,899	1,694,994

Вкупни инвестиции во:	2019	2018
Република Македонија	3,058	4,279
Евروزона	-	-
САД	-	-
Други земји	-	-
Вкупно	3,058	4,279

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход од продажба) за 2019 година:

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
Watex Schutz	36.13%	43,658
Domoteks	21.11%	29,023

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход од продажба) за 2018 година:

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
Watex Schutz	25.31%	40,513
Domoteks	23.81%	38,118

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
а) Анализа по пазари		
Продажба на домашен пазар	59,558	66,919
Продажба на странски пазар	77,890	93,124
Вкупно приходи од продажба	137,448	160,043
б) Анализа по видови		
Продажба на ткаенини	5,545	10,798
Продажба на конфекција	87,582	98,288
Продажба на трикотажа	68	2,513
Продажба на трговски стоки	14,644	18,483
Останато	29,609	29,961
Вкупно приходи од продажба	137,448	160,043

9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Залихи на почетокот на годината	272,554	261,778
Производни трошоци во тек на година	93,754	118,887
Кусоци (вишоци) по попис	-	2
Исправка на вредноста на залихи	1,105	18,456
Залихи на крајот на годината	(262,044)	(272,556)
Трошоци на продадени производи	105,369	126,567
Набавна вредност на продадени стоки	15,124	16,927
Вкупно трошоци на продадени производи и стоки	120,493	143,494

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Капитална добивка (загуба) од продажба на материјални средства	13,374	33,458
Приходи од наемнина	28,657	30,374
Приходи од отпис на обврски и вишоци	3	1
Приходи од продажба на материјали	2,383	5,637
Приходи од амортизација на грантови (Бел.32)	2,043	2,043
Останати	7,628	6,957
Вкупно останати оперативни приходи	54,088	78,470

11. ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА

	<u>2019</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2018</u> <u>(000) МКД</u>
Приходи од проценка на вложувања во недвижности	-	-
Дивиденди од вложувања расположливи за продажба	324	6,224
Добивка (загуба) од стекнување/отуѓување на подружница	-	-
Капитална добивка (загуба) од продажба на акции	-	(2,743)
Загуби од обезвреднување на вложувања	-	(10,252)
Вкупно добивки (загуби) од вложувања	<u>324</u>	<u>(6,771)</u>

12. АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРОДАЖНИ РАСХОДИ

	<u>2019</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2018</u> <u>(000) МКД</u>
Плати на административни работници	28,127	31,129
Трошоци за надоместоци на вработените	7,433	9,605
Трошоци за службени патувања	270	319
Трошоци за маркетинг и пропаганда	508	443
Набавна вредност на продадени материјали	3,333	3,709
Потрошена енергија	8,187	9,620
Трошоци за телефони	1,637	1,865
Премии за осигурување	844	3,401
Банкарски провизии	703	737
Останати	24,033	25,639
Вкупно	<u>75,075</u>	<u>86,466</u>

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	<u>2019</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2018</u> <u>(000) МКД</u>
Исправка на вредност на залихи (бел.24)	-	815
Отпис и исправка на побарувања	639	1,722
Отпис и исправка на вложувања (бел. 21)	-	-
Казни, пенали и судски решенија	-	224
Кусоци	-	411
Останати општи расходи	1,607	1,643
Вкупно останати оперативни расходи	<u>2,246</u>	<u>4,815</u>

14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Бруто плати на вработени	77,901	90,153
Трошоци за надоместоци на вработените	7,433	9,649
Вкупно трошоци за вработени	85,334	99,802

15. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Приходи по основ на камати	-	140
Приходи по основ на курсни разлики	305	701
	305	841
Расходи за камати од кредити	(1,186)	(346)
Курсни разлики	(274)	(752)
	(1,460)	(1,098)
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(1,155)	(258)

16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Добивка (загуба) за годината	37,897	38,769
Елиминации/корекции од консолидација	(5,416)	(2,847)
Ослободување на добивката пред оданочување	1,694	555
Непризнаени расходи:		
Осигурување на лица	208	2,585
Отпис и исправка на побарувања	639	1,722
Репрезентација и спонзорства	281	150
Надоместоци на Одбор на директори	4,702	5,252
Парични и даночни казни, пенали	-	224
Други надомести на вработените	30	30
Кало,растур,крш и расипување	-	401
Ненаплатени побарувања од даден заем	-	-
Расходи кои не се поврзани со дејноста	1,764	1,932
Останати	-	-
Даночна основа	41,800	48,773
Намалување на даночната основа		
Други намалувања	(49)	-
Дивиденди, оданочени кај исплатувачот	(39,914)	(45,437)
Даночна основа по намалување	1,837	3,336
Пресметан данок од добивка од 10% (2018: 10%)	184	334
Други ослободувања	-	-
Данок од добивка	184	334
Добивка (Загуба) пред оданочување	37,897	38,769
Ефективна даночна стапка	0.48%	0.86%

17. ЗАРАБОТУВАЧКА (ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната заработувачка по акција се како што следува:

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Нето добивка (загуба) расположива на акционерите	37,713	38,435
Дивиденда на приоритетни акции	-	-
Корегирана Нето добивка (загуба)	37,713	38,435
	број на акции	2018
	2019	2018
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	414,171	414,171
Откупени сопствени акции во претходни години	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	414,171	414,171
Основна заработувачка по акција (во МКД)	91	93

18. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

Во текот на 2019 година, Друштвото согласно одлуките на Собранието на акционери има издвоено дел за дивиденди на обичните акции во износ од 64,007 илјади МКД (2018: 92,775 илјади МКД).

19. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2019 година се следните:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Вложувања во туѓи објекти (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	1,023,793	589,577	7,087	-	1,620,457
Набавки	-	-	-	3,058	3,058
Пренос од инвестиции во тек	3,009	49	-	(3,058)	(1)
Расход и продажби	(489)	(19,655)	-	-	(20,144)
Усогласување	-	-	-	-	-
Пренос во вложувања	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	1,026,313	569,971	7,087	-	1,603,371
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	933,887	580,144	7,087	-	1,521,118
Амортизација	2,117	2,539	-	-	4,656
Пренос	-	-	-	-	-
Расход и продажби	-	(19,616)	-	-	(19,616)
Усогласување	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	936,004	563,067	7,087	-	1,506,158
Нето вредност на:					
31.12.2019 година	90,309	6,904	-	-	97,213
31.12.2018 година	89,906	9,434	-	-	99,340

Со состојба на 31 декември 2019 година, Друштвото има заложено дел од својот недвижен имот (згради и земјиште) како обезбедување за рамковниот кредит лимит од ТТК Банка АД Скопје (белешка 34а).

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

20. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Вложувањата во недвижности се состојат од недвижности дадени под оперативен наем на трети лица, како и недвижности кои се чуваат за зголемување на вредноста и се со недефинирана идна употреба. Истите се состојат од следните недвижности:

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Погон - производна хала	19,723	19,723
Зграда - ТТК банка	98,673	98,673
Зграда - ТТК банка Аеродром	14,803	14,803
Погон-тетекс Јарн	256,677	256,677
Магацин-Европа Шар	7,923	7,923
Трикотажа - Етко фешн	10,302	10,302
Фабрика за кебиња - Прима Медикал	34,190	34,190
Објекти на Тепласт	6,067	6,067
Објект Попова Шапка	25,162	25,162
	473,520	473,520

Движење во текот на годината:

Состојба на 1 јануари	473,520	501,114
Пренос во средства наменети за продажба	-	-
Набавки	-	-
Продажби	-	(27,594)
Зголемување на објективната вредност, нето	-	-
Состојба на 31 декември	473,520	473,520

Во текот на 2018 година извршена е продажба на вложувањата во недвижности погон - производна хала во износ од 27,594 илјади МКД.

21. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕКОНСОЛИДИРАНИ ПОДРУЖНИЦИ

Во текот на 2013 година, вложувањето во друштвото Авиотекс ДООЕЛ е целосно отпишано со оглед дека истото не е активно и не поднесува и составува годишна сметка и финансиски извештаи.

22. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

		% на	2019	2018
	<u>дејност</u>	<u>учество</u>	<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
ТТК Банка АД	банкарство	41.53%	462,460	457,045
Тетекс Јарн ДОО-во стечај	текстил		-	-
			462,460	457,045
Исправка на вредноста			-	-
Вкупно вложувања во придружени друштва			462,460	457,045

Во текот на 2018 година продадени се 18,060 акции издадени од ТТК банка АД Скопје за продажна вредност од 17,775 илјади МКД при што е реализирана капитална загуба во износ од 2,743 илјади МКД.

Движење во текот на годината:

Состојба на 1 јануари	457,045	474,716
Удел во добивки и загубите на придружените друштва	45,006	42,060
Примени дивиденди	(39,590)	(39,213)
Продажба	-	(20,518)
Состојба на 31 декември	462,461	457,045

23. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2019	2018
	<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
Вложувања во:		
Акции на котираны домашни друштва	13,639	11,005
Акции на некотираны домашни друштва	9,529	9,529
Удел во Петрол гас ДОО	3,865	3,865
Вкупно	27,033	24,399
<i>Движење во текот на годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	24,399	24,848
Зголемувања на вложувања	1,253	652
Промени на објективната вредност	1,381	(1,101)
Состојба на 31 декември	27,033	24,399

Вложувањата расположливи за продажба во целост се состојат од вложувања во акции на домашни котираны или некотираны друштва. Вложувањата во котираны друштва се мерени според нивната објективна вредност која е последната пазарна цена на датумот на билансот на состојба.

Како резултат на извршеното мерење на објективната вредност на овие вложувања извршено е зголемување на вредноста на вложувањата во износ од 1,381 илјади МКД (2018: нето зголемување од 600 илјади МКД) кои се признаени како нереализирани добивки/загуби од вложувања во рамките на главнината и сеопфатната добивка на Друштвото. Кумулативните нереализирани добивки и загуби од вложувањата се признаени исто така во рамките на главнината на Друштвото.

24. ЗАЛИХИ

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Материјали	187,852	194,922
Резервни делови	27,555	27,578
Ситен инвентар и амбалажа	110	110
Недовршено производство	2,645	16,623
Готови производи	322,894	320,531
Трговски стоки	64,332	69,209
	605,387	628,972
Минус: Исправка на вредноста на залихите	(215,879)	(218,227)
Вкупно залихи	389,508	410,745

25. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Купувачи во земјата	7,833	25,400
Купувачи во странство	24,574	18,094
Поврзани субјекти (бел 35)	-	-
	32,407	43,494
Минус: Исправка на вредноста на сомнителни побарувања	(14,854)	(16,334)
Вкупно побарувања од продажба	17,552	27,161

Структура на побарувања по доспеаност:

Недоспеани	17,051	27,057
Доспеани до 30 дена	109	198
Доспеани до 90 дена	222	330
Доспеани над 90 дена	15,024	15,909
Исправка на сомнителни побарувања	(14,854)	(16,334)
Вкупно побарувања од продажба	17,552	27,160

Промени во исправка на вредноста за годината:

Состојба на 1 јануари	16,334	17,620
Нови сомнителни побарувања		
Наплати на сомнителни побарувања	(1,480)	-
Отписи	-	(1,286)
Состојба на 31 декември	14,854	16,334

26. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Дадени аванси на добавувачи во земјата	-	-
Дадени аванси на добавувачи во странство	-	-
Вкупно побарувања за дадени аванси	-	-

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Побарувања за данок од добивка	3,937	4,189
Побарување за ДДВ и други даноци	23	438
Побарувања од вработените	125	259
Однапред платени трошоци	334	584
Останати побарувања	35,450	-
Однапред пресметани трошоци за амортизација	11,373	11,373
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	51,242	16,843

Во јануари 2019 година Друштвото има добиено Пресуда од Врховен суд на РМ во негова корист за поведена постапка за ревизија на судски спор. Оваа пресуда е спроведена во Централен регистар во јуни 2019. На оваа пресуда е поднесена жалба од страна на тужителите до Комисија за жалби на Република Македонија и Централниот регистар донесува Решение со кое ја брише претходно направената промена. Согласно на ваквата состојба, Друштвото поведува тужбена постапка пред Управен суд врз основа на Решението од Централен регистар. Влогот на Друштвото во износ од 35,450 илјади денари се евидентира како останати побарувања од физички лица, се до донесување на правосилна пресуда на Управен суд.

28. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Депозити во банки орочени од 3 месеци до 1 година	45	45
Дадени краткорочни позајмици на други	56	56
Останати побарувања	-	-
Вкупно парични средства	101	101

29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2019	2018
	(000) МКД	(000) МКД
Денарски сметки кај комерцијални банки	1,490	10,131
Денарски благајни	-	52
Девизни сметки	808	13,908
Девизни благајни	-	-
Останати парични средства	-	2,780
Депозити во банки орочени до 3 месеци	-	-
Вкупно парични средства	2,298	26,870

30. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2019	2018	2019	2018
	акции	акции	(000) МКД	(000) МКД
Обични акции	414,171	414,171	1,281,978	1,281,978
Сопствени акции	-	-	-	-
Вкупно	414,171	414,171	1,281,978	1,281,978

Акционерскиот капитал на Друштвото во целост се состои од одобрени, издадени и целосно уплатени 414,171 обични акции со вкупна номинална вредност во износ од 20,874,218 ЕУР или 1,281,978 илјади МКД. Номиналната вредност на една акција изнесува 50.4 ЕУР (3,095.2899 МКД).

Акционери со сопственост над 5% од издадени акции со право на глас со состојба на ден 31 декември 2019 година според евиденцијата на ЦДХВ се следните:

Акционери:	31 декември 2019 година	
	Број на акции	% на Учество
Глигорие Гоговски	52,832	12.76%

31. КРЕДИТИ

		2019	2018
		(000) МКД	(000) МКД
Кредит од:			
ТТК Банка АД Скопје	(a)	15,041	30,089
ТТК Банка АД Скопје	(б)	14,051	-
Петролгас ДОО Скопје	(в)	10,521	-
Вкупно		39,613	30,089
Минус: тековна доспеаност на долгорочни кредити		-	-
Нето кредити		39,613	30,089

(a) Договор за краткорочен кредит склучен на 01.12.2017 година; Анекс бр.1 од 28.11.2018 година и Анекс бр.2 од 09.07.2019 година во износ од 30,000 илјади МКД од кој е искористен износ од 30,000 илјади МКД со рок на враќање од 12 месеци и фиксна камата од 3.3% годишно. Кредитот е обезбеден со залог на имот и меница од Друштвото.

(б) Договор за краткорочен кредит склучен на 11.07.2019 година и Анекс бр.1 од 14.08.2019 година во износ од 29,000 илјади МКД од кој е искористен износ од 29,000 илјади МКД со рок на враќање од 12 месеци и фиксна камата од 3.3% годишно. Кредитот е обезбеден со залог на имот и меница од Друштвото.

(в) Договори за краткорочни заеми склучени во период од Април до Септември 2019 година во износ од 10,350 илјади МКД со рок на враќање од 12 месеци и камата од 2.99% годишно.

Доспевањето на кредити и заемите е како што следува:

		2019	2018
		(000) МКД	(000) МКД
Во рок од една година		39,613	30,089
Во рок над една до пет години		-	-
Над 5 години		-	-
		39,613	30,089

Кредитите се деноминирани во следните валути:

		2019	2018
		(000) МКД	(000) МКД
ЕУР		-	-
ЦХФ		-	-
МКД		39,613	30,089
		39,613	30,089

32. РАЗГРАНИЧЕНИ ГРАНТОВИ

Салдото на раграничени грантови се состои од добиени помошти во вид на грант од следните институции:

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Министерство за економија на Холандија (Проект: Пријателска околина - енергија за Тетекс)	4,721	6,707
Влада на Норвешка (Проект: Воведување и зајакнување на Европските стандарди за заштита при работа во текстилната индустрија)	1,178	1,235
	5,899	7,942
<i>Промени во текот на годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	7,942	9,985
Нови грантови	-	-
Ослободување на приходи (белешка 10)	(2,043)	(2,043)
Состојба на 31 декември	5,899	7,942

33. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2019 (000) МКД	2018 (000) МКД
Добавувачи во земјата	10,171	7,165
Добавувачи во странство	3,351	12,727
Обврски спрема поврзани субјекти (Бел 35)	0	17
	13,522	19,909
Обврски за примени аванси	5,313	2,720
Обврски спрема вработените за нето плати	4,485	4,797
Обврски спрема државата за давачки од плати	2,052	2,170
Обврски за ДДВ	521	2,743
Обврски за данок од добивка	0	0
Обврски за дивиденди	4,226	3,994
Обврски за камати	-	-
Останати обврски	10,249	-
Други	709	589
	27,555	17,012
Вкупно	41,076	36,921

Во јануари 2019 година Друштвото има добиено Пресуда од Врховен суд на РМ во негова корист за поведена постапка за ревизија на судски спор. Оваа пресуда е спроведена во Централен регистар во јуни 2019. На оваа пресуда е поднесен жалба од страна на тужителите до Комисија за жалби и Централниот регистар донесува Решение со кое ја брише претходно направената промена. Согласно на ваквата состојба, Друштвото поведува тужбена постапка пред Управен суд врз основа на Решението од Централен регистар. Дел од исплатената дивиденда во 2019 година во износ од 10,249 илјади денари се евидентира како останати обврски за поврат на исплатена дивиденда, се до донесување на правосилна пресуда на Управен суд.

34. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

<u>Хипотекарен доверител</u>	<u>Објект/Имот</u>	<u>Обезбедување за:</u>
ТТК Банка АД Скопје	Згради и земјиште	Кредитни рамки во вкупен износ од 17,000,000 МКД за Друштвото и 95,000 ЕУР и 3,800,000 мкд за други друштва

б) Судски спорови

Друштвото се јавува како тужител во постапка пред Управен суд во Скопје по Решение на Комисијата за жалби на Република Македонија со кое се поништува претходно направениот упис на Друштвото како единствен сопственик на Петролгас во Трговскиот регистар, врз основа на пресуда на Врховниот суд .

Друштвото се јавува како тужена страна во постапка пред Апелациониот суд во Гостивар за штета. Вредност на спорот е 3.558.314 денари. Друштвото проценува дека постапката ќе заврши во негова корист.

в) Банкарски гаранции и гаранции за други

Со состојба на 31 декември 2019 година, Друштвото има искористено банкарски гаранции издадени од ТТК Банка АД Скопје во вкупен износ од 13,072 илјади МКД (2018: 13,057 илјади МКД) заради обезбедување на плаќање на царински долг и обезбедување на долг.

Со состојба на 31 декември 2019 година, Друштвото има дадено хипотека на дел од својот имот за други друштва во корист на ТТК банка АД Скопје во износ од 95,000 ЕУР и 3,800,000 мкд (2018: 95,000 ЕУР и 3,800,000 мкд) согласно одлуки на Одбор на директори. Овие хипотеки се по основ на продаден имот на Друштвото за кои постапката на пренос во катастарот се уште не е завршена.

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во текот на своето работење Друштвото има трансакции со своите придружени друштва кои претставуваат поврзани субјекти за Друштвото. Салдата на побарувањата, обврски како и остварените приходи и расходи со овие поврзани друштва се како што следува:

	31 декември 2019 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Придружени друштва:				
ТТК Банка АД	-	-	9,385	-
ТТК Банка АД-депозити и кредити	1,595	29,092	-	917
Тетекс Јарн ДОО во стечај	-	-	-	-
	1,595	29,092	9,385	917
Вкупно	1,595	29,092	9,385	917
	31 декември 2018 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Придружени друштва:				
ТТК Банка АД	208	16	11,761	-
ТТК Банка АД-депозити и кредити	23,614	30,089	-	406
Тетекс Јарн ДОО во стечај	-	-	-	-
	23,822	30,105	11,761	406
Вкупно	23,822	30,105	11,761	406

Во 2019 година најголем дел од приходите со придружените друштва произлегуваат од приходи по основ на наемнини во износ од 9,385 илјади МКД (2018:10,973 илјади МКД) .

36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во текот на Јануари 2020 година, Друштвото донесе Одлука за прифаќање на ликвидација и бришење од трговскиот регистар на поврзаниот субјект Тепласт ДООЕЛ Тетово.

На крајот на Декември 2019 година и во текот на Февруари 2020 година, Друштвото донесе Одлуки за затворање на 2 деловни единици, Ткаенини и Конфекција, поради нерентабилно и нерационално работење. Според плановите, Друштвото продолжува да работи во останатите организациони делови, а приходите ќе се остваруваат од продажба на залихите, издавање под закуп на недвижниот имот и од дивиденди.

Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Консолидираната Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Консолидирана Годишна сметка за 2019 година

- Консолидиран Биланс на состојба
- Консолидиран Биланс на успех
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

Годишен извештај за 2019 година